

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од САЗКА Груп а.с. (а.д.) SAZKA Group a.s. со седиште на Винохадска 1511/230, Прага 10, 100 00 (Vinohradská 1511/230, Prague 10, 100 00) Република Чешка и Остерреицхисцхе Бетеилигунгс АГ (Österreichische Beteiligungs AG) со седиште на Колингасе 14-16, 1090 Виена (Kolingasse 14-16, 1090 Vienna) Австрија, доставено преку адвокат Надица Бадева-Кортошева од Скопје, на седницата одржана на ден 25.11.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрација со која САЗКА Груп а.с. (а.д.) SAZKA Group a.s. со седиште на Винохадска 1511/230, Прага 10, 100 00 (Vinohradská 1511/230, Prague 10, 100 00) Република Чешка и Остерреицхисцхе Бетеилигунгс АГ (Österreichische Beteiligungs AG) со седиште на Колингасе 14-16, 1090 Виена (Kolingasse 14-16, 1090 Vienna) Австрија стекнуваат заедничка контрола над Цасинос Аустрија АГ (Casinos Austria AG) со седиште на Реннвег 44, 1038 Виена (Rennweg 44, 1038 Vienna) Австрија, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 29.10.2020 година а дополнето на 12.11.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на САЗКА Груп а.с. (а.д.) SAZKA Group a.s. со седиште на Винохадска 1511/230, Прага 10, 100 00 (Vinohradská 1511/230, Prague 10, 100 00) Република Чешка и Остерреицхисцхе Бетеилигунгс АГ (Österreichische

Beteiligungs AG) со седиште на Колинггасе 14-16, 1090 Виена (Kolingasse 14-16, 1090 Vienna) Австрија, со која САЗКА Груп а.с. (а.д.) SAZKA Group a.s. Република Чешка и Остерреицхисцхе Бетеилигунгс АГ (Österreichische Beteiligungs AG) Австрија стекнуваат заедничка контрола над Цасинос Аустрија АГ (Casinos Austria AG) со седиште на Реннвег 44, 1038 Виена (Rennweg 44, 1038 Vienna) Австрија.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото, го утврди следното:

САЗКА Груп а.с. (а.д.) SAZKA Group a.s. е оператор на игри на среќа со седиште во Чешка и со присуство во неколку европски земји. Меѓу подружниците на САЗКА Груп е Цасинос Аустрија АГ која е целна компанија во оваа трансакција. Пред трансакцијата САЗКА Груп врши единствена контрола над Цасинос Аустрија АГ. САЗКА Груп а.с. е во сопственост и под контрола на ККЦГ АГ (KKCG AG) мајка компанија на инвестициската група ККЦГ. ККЦГ Груп е особено активна во лотарии и игри на среќа, нафта и гас, технологија и ИТ услуги и други сектори вклучително и недвижен имот.

Во Северна Македонија САЗКА Груп е присутна на пазарот за работа на терминали за видео лотарија, преку својата подружница Цасинос Аустрија Интернационал Холдинг ГмбХ (Casinos Austria International Holding GmbH), која поседува индиректни 35% акции во Цасинос Аустрија Интернационал Македонија доо Скопје. Цасинос Аустрија Интернационал Македонија доо Скопје за возврат поседува 49% учество во Државна Видеолотарија на Македонија –Казина Австрија доо Скопје. Иако Цасинос Аустрија АГ има само индиректно учество од 17,15% во Државна Видеолотарија на Македонија –Казина Австрија доо Скопје, сите резолуции на акционерите бараат едногласност и во Цасинос Аустрија Интернационал Македонија доо Скопје и во Државна Видеолотарија на Македонија –Казина Австрија доо Скопје. Со оглед на тоа, Цасинос Аустрија Интернационал Холдинг ГмбХ го здружува Државна Видеолотарија на Македонија –Казина Австрија доо Скопје како заедничко вложување.

Остерреицхисцхе Бетеилигунгс АГ (Österreichische Beteiligungs AG) е во целосна сопственост на австриската држава. Таа е автономна државна холдинг компанија која администрира 11 државни инвестиции, вклучувајќи го и Цасинос Аустрија АГ. Остерреицхисцхе Бетеилигунгс АГ моментално поседува удел од 33,24 % во Цасинос Аустрија АГ. Овој удел не контролира – единствената контрола врз Цасинос Аустрија АГ ја спроведува САЗКА Груп.

Остерреицхисцхе Бетеилигунгс АГ (Österreichische Beteiligungs AG) нема контрола над ниту една компанија во Северна Македонија.

Цасинос Аустрија АГ (Casinos Austria AG) е мајка компанија на Цасинос Аустрија Груп која работи во Австрија. Покрај тоа, Цасинос Аустрија АГ е во целост сопственик на Цасинос Аустрија

Интернационал Холдинг ГмбХ. Пред концентрацијата, Цасинос Аустрија АГ е контролиран единствено од САЗКА Груп и на крајот е контролиран од ККЦГ Груп.

Во Северна Македонија, Цасинос Аустрија АГ е присутна на пазарот за работа на терминали за видео лотарија, преку својата подружница Цасинос Аустрија Интернационал Холдинг ГмбХ (Casinos Austria International Holding GmbH), која поседува индиректни 35% акции во Цасинос Аустрија Интернационал Македонија доо Скопје. Цасинос Аустрија Интернационал Македонија доо Скопје за возврат поседува 49% учество во Државна Видеолотарија на Македонија –Казина Австрија доо Скопје. Иако Цасинос Аустрија АГ има само индиректно учество од 17,15% во Државна Видеолотарија на Македонија –Казина Австрија доо Скопје, сите резолуции на акционерите бараат едногласност и во Цасинос Аустрија Интернационал Македонија доо Скопје и во Државна Видеолотарија на Македонија –Казина Австрија доо Скопје. Со оглед на тоа, Цасинос Аустрија Интернационал Холдинг ГмбХ го здружува Државна Видеолотарија на Македонија – Казина Австрија доо Скопје како заедничко вложување.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1 и 2 од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф.Д-р Владимир Наумовски